

ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ОБИДУВ



Доколку судиме според начинот на дејствување кога СДСМ е во опозиција, односно кога со него работи, го контролира и управува неговиот "папа", Бранко Црвенковски, знаеме што следува. Максимално подигнување на револтот кај граѓаните, се разбира, насочен кон власта, од начинот на работа на Владата, потоа "спонтани" собири на граѓаните на Република Македонија, поради "некоја" причина, "самостојно" организирање на синдикатите, од кои како феникс се очекува да се појави и да ги спаси работниците, вечниот Лех Валенса, Ванчо Муратовски, и како шлаг на тортата оркестрирано дебатирање и делување на невладините организации, заедно со "експертите" на одредена тема, која е

во интерес на Република Македонија, за нејзиниот пат кон Европската унија и кон НАТО.

Јавното соопштување на Црвенковски за враќање во СДСМ значи отпочнување на жестока битка со Владата на Република Македонија, и политиката која таа ја спроведува. Дека во оваа битка нема да се избираат средства говори и самата изјава на Црвенковски, во која тој посочува за некакви делби фифти-фифти, што не може да значи ништо друго, туку набрзо отворање на наводни афери или, пак, обвинување за ненаменско користење на одредени средства од Владата на Република Македонија. За да успее во овој план, на Црвенковски, како всушност и секогаш, потребна му е неговата армија луѓе во сите институции, која тој ја инсталираше, а која, како и во секоја ситуација, се активира кога нему ќе му биде потребна.

Ни престои ли жешка политичка година? Година исполнета со сериозни обвинувања и полни раце работа за судските органи? Мноштво афери, политички подметнувања, протести и граѓански злоупотреби? Доколку судиме според осумнаесетгодишното практикување политика во земјава, што го одбележаа двете најсилни политички партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, сè тоа изгледа веројатно? Но, ако судиме според начинот на дејствување кога СДСМ е во опозиција, односно кога со него работи и максимално го контролира и го управува неговиот папа, Бранко Црвенковски, тогаш сигурно така и ќе биде! Значи, она што во иднина можеме да го очекуваме е максимално подигнување на револтот кај граѓаните, се разбира, насочен кон власта, од начинот на работа на Владата, потоа следат "спонтаните" собири на граѓаните на Република Македонија, поради "некоја" причина, "самостојно" организирање на синдикатите, од кои како феникс се очекува да се појави и да ги спаси работниците, вечниот Лех Валенса, Ванчо Муратовски, и како шлаг на тортата оркестрирано дебатирање и делување на невладините организации, заедно со експертите на одредена тема, која е во интерес на Република Македонија, за нејзиниот пат кон Европската унија и кон НАТО.

Значи, веќе видено и слушнато. Слика од 2002 година, кога се уриваше Владата на Љубчо Георгиевски. Со таа разлика што тогаш, покрај овие претходно наброени активности, во оптек беше ставено и прашањето за војната во Македонија, која според "експертите" ја предизвикаа ВМРО-ДПМНЕ и ДПА! Тешка глупост на која денес сите се смеат, но ете тогаш невладините организации, помогнати од домашните експерти за



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

А ДА СЕ РАЗБУДИ ОД КОМА!

сè и сешто, успеаја да ја наметнат оваа теза, односно лага, како чиста вистина. Овој пат немаме војна, но по сè изгледа дека наместо неа опозицијата, заедно со своите невладини фронтмени, е подготвена да отвори многу други прашања, кои би предизвикале голем интерес кај граѓаните и сериозен потрес во Владата.

Во секој случај бурна и жестока година. Година исполнета со неизвесност, пред сè, за Република Македонија и за нејзиното зачленување во НАТО, но и за евентуалното отпочнување преговори за влез на земјава во Европската унија. Доколку судиме, како што потенциравме, според начинот на кој опозициски делува Бранко Црвенковски, тогаш повеќе од сигурно е дека нè очекува жестока внатрешно политичка година. Или, сè ова што се случуваше во изминативе две години беше само загревање на политичката сцена, чија ерупција допрва се очекува. Тоа не е став на експертите во Република Македонија! Тоа не е ниту став на новинарите. Туку едноставно тоа е изјава на македонскиот претседател во заминување, Бранко Црвенковски, кој на прес-конференција јавно му објави војна на премиерот Никола Груевски.

"ПАПАТА" СИ ГО ЗЕМА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИОТ ТРОН ВО СДСМ!

"Господине Груевски, ќе ви ја исполнам желбата да се соочиме на избори. Ќе се соочиме на избори, но не на претседателските, како што сакате, бидејќи на нив не можете да учествувате, туку на парламентарните, кога и да се одржат. Ви ветувам дека вистинската политичка битка за Вас допрва почнува. Ако сакате да ме замолчите или заплашите, се обраќате на погрешна адреса. Не губете време, енергија и пари, залудно", му порача Црвенковски на Груевски, посочувајќи дека откако ќе заврши неговиот претседателски мандат, тој официјално ќе се врати во неговата матична партија СДСМ, во обид да ја консолидира истата.

Но, дали тоа е возможно? Дали е можно да се стави во ред партија која, иако сè уште го носи предзнакот "една од двете најголеми", одамна е во распаѓање. Тонењето на СДСМ, од изборите во 2006 година, е речиси секојдневен процес. Всушност, тоа и се покажа на последните вонредни парламентарни избори, кога оваа партија изгуби со неверојатен негативен скор! Токму затоа враќањето во "форма" на СДСМ очигледно дека ќе биде мачен, долг и тежок процес.

Лидерката на СДСМ во оставка, Радмила Шекеринска, за време на нејзиното претседателствување не успеа да ја крене на нозе својата партија. Напротив, СДСМ со неа падна уште пониско од времето на поранешниот претседател Владо Бучковски. За ваквата ситуација сега неофицијално слушаме дека бил виновен Бранко Црвенковски, кој и неа, како и Бучковски, постојано ги движел како марионети, сè со цел во партијата да се создаде впечаток дека без него СДСМ едноставно не може да функционира. Неговиот план, за жал, успеа. Фактите покажаа дека партијата без Црвенковски не може да се одлепи од дното, на кое се наоѓа последниве две години. Тоа што Шекеринска и Бучковски дозволиле да бидат марионети или, пак, фантазирале дека СДСМ можат да го одвојат од влијанието на Црвенковски, е само лоша политичка проценка, за која веројатно дознаа последни.

Но, не беа само тие брутално искористени од Црвенковски. Последниот во низата беше најсериозниот кандидат за наследник на Шекеринска. Нејзиниот потпретседател, градоначалникот на Струмица, Зоран Заев, кој дозволи својата политичка кариера да ја заврши како жртва на Црвенковски. Со аболацијата која му ја додели "папата", тој практично му се покори и му се тргна, или подобро речено, Црвенковски го тргна од патот кој води кон претседателскиот трон на СДСМ. Останува уште Црвенковски да го заврши својот претседателски мандат, и веднаш да влета во нов, но овој пат како шеф на СДСМ.

"ИНСТАЛАЦИИТЕ" СЕ БУДАТ!

Враќањето на Црвенковски во СДСМ на сите им беше јасно од многу порано, и тоа сигурно освен на Шекеринска, Заев и на некои други нивни сопартитици со лидерски амбиции. Но, конечно нивните илузии можат да паднат во вода, бидејќи вечниот претседател на СДСМ веќе и јавно соопшти дека се враќа дома. Како што рече, ќе го обновува СДСМ. Но, дали на овој начин не го прекршува Уставот на Република Македонија, па од позиција на сè уште претседател на државата се активира во една партија, макар тоа била и неговата матична? Дали на овој начин не создава институционална криза меѓу шеф на држава и шеф на Влада? Без оглед на тоа што Црвенковски се наоѓа во залезот на неговиот претседателски мандат, тој сè уште е шеф на државата. И токму затоа неговото прерано партиско активирање не може да значи ништо друго, туку свесно уривање на актуелната Влада!

Јавното соопштување на Црвенковски за враќањето во СДСМ значи отпочнување на жестока битка со Владата на Република Македонија, како и со политиката која таа ја спроведува. Дека во оваа битка нема да се избираат средства говори и самата изјава на Црвенковски, во која тој посочува за некакви делби фифти-фифти, што не може да значи ништо друго, туку наскоро отворање на наводни афери или, пак, обвинување за ненаменско користење на одредени средства од Владата на Република Македонија. За да успее во овој план на Црвенковски, како всушност и секогаш, потребна му е неговата армија луѓе во сите институции, која тој ја инсталираше, а таа како и во секој случај се активира кога нему му е потребна.

Токму затоа воопшто нема да биде изненадување ако наскоро одредени личности од владините институции почнат да работат за опозицијата (таму каде што и припаѓаат), иако до вчера речиси се колнеа во преродбата на ВМРО-ДПМНЕ, при тоа претставувајќи се како експерти без политичка позадина. Тоа се истите оние кои ја уриваа и Владата на ВМРО-ДПМНЕ во 2002 година. Потребен им е само знак од нивниот "папа"!

КРАТИА
СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ
075/ 408-687